

Службен весник

на Република Македонија

Број 103

30 мај 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2519. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	2	2524. Методологија за изразување на критериумите за доделување на Лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во бодови.....	3
2520. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	2	2525. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2015 од 11 мај 2016 година	4
2521. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	2	2526. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 1 денар	5
2522. Исправка на Одлуката за утврдување на работите по премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	3	2527. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
2523. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	3	2528. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
		2529. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
		2530. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6

	Стр.		Стр.
2531. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија	7	геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместотот за работа на членовите на Комисијата за ревизија.....	11
2532. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и		Огласен дел.....	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2519.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Благоја Гојан“ бр.43, Општина Кисела Вода, Скопје, на Друштвото за угостителство и туризам, трговија, производствени и услужни дејности АМБАСАДОР-М ДООЕЛ, Скопје, ЕМБС 5233992, со седиште на ул. „Пиринска“ бр.38, Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 35 корисника, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4396/1
26 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2520.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „2“ бр.47, КП 1596/1, Ракотинци, Општина Сопиште, Скопје на лицето Бобан Тодоровски, со адреса на живеење ул. „2“ бр.47, с. Ракотинци, Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 16 корисника, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 125/2015).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4397/1
26 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2521.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Банско“ бр.8, КП 1436, КО Кисела Вода, Скопје на лицето Гордана Димик Здравевска, со адреса на живеење ул. „Банско“ бр.8, Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 16 корисника, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4400/1
26 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2522.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2016, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕЈРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во член 1 став 1 од Одлуката, наместо зборовите: „КП 8887/5“, треба да стојат зборовите: „КП 8887“.

Бр. 42-3858/2
25 мај 2016 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2523.

Врз основа на член 394 алинеја 19 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2016, во член 4 во ставот (2) зборот „сина“ се заменува со зборот „сива“.

Член 2

Членот 6 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-32912/1
23 мај 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2524.

Врз основа на член 230 став (31) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), министерот за здравство донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО БОДОВИ

Член 1

Со оваа методологија се утврдува изразувањето на критериумите за доделување на лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во бодови.

Член 2

Критериумот економски најповолна понуда треба да се изрази на начин кој ќе овозможи конкретно да се изразат сите елементи на овој критериум заради евалуација на понудите во зависност од видот на здравствената дејност, односно специјалност за која се доделува лиценцата за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

Член 3

Елементите на критериумот економски најповолна понуда се изразуваат во определен број на бодови во распон од 1 до 100 бодови, кои редоследно се наведуваат според нивната важност.

Вкупниот збир на бодови за сите елементи определени во тендерската документација во конкретната постапка за доделување на лиценца е 100 бода.

Секој елемент кој ќе се вреднува треба да биде директно поврзан со предметот на лиценцата.

Член 4

Пресметување на бодовите за елементите квалитет и економска исплатливост во однос на трошоците, се врши на тој начин што понудата која содржи најдобар квалитет односно економска исплатливост во однос на трошоците, добива најголем број на бодови, а останатите понуди помал број на бодови соодветно на понудениот квалитет односно економска исплатливост во однос на трошоците.

Пресметување на бодовите за елементот цена на работите и услугите и тековни трошоци, се врши пропорционално во однос на најнискиот износ на цена на работите и услугите, односно тековни трошоци, при што најголем број на бодови се доделуваат за најнискиот понуден износ.

Пресметување на бодовите од став 2 на овој член се врши според следната формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{најнизок износ на цена/тековни трошоци} \times \text{максимален број бодови}}{\text{цена/тековни трошоци}}$$

Член 5

Во случај кога критериум за доделување на договорот за лиценца е финансиски најповолна понуда, понудите се рангираат според понудените износи за надомест за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствените установи.

Понудата со највисок износ се смета за најповолна.

Член 6

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2988/3
18 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2525.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 11 мај 2016 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 61 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение У.бр.114/2015 од 10.2.2016 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за согласноста на одредбата со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 61 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2011), се изменува член 138 став 2 од Законот за градење, така што зборовите: „и втора“ се бришат, а зборовите: „трета, четврта и петта“ се заменуваат со зборот „втора“.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Според став 2 од истиот член, законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување. Согласно став 3, законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето.

Според член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот.

Согласно член 112 став 1 од Уставот, Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Според став 3 од истиот член, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Според член 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, одлуката на Уставниот суд на Република Македонија со која се укинува или поништува закон, пропис или друг општ акт произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Со оспорениот член 61 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, се изменува член 138 став 2 од Законот за градење кој член е укинат со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.262/2009 од 2.2.2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2011 од 14 февруари 2011 година.

Подолнежните измени и дополнувања на Законот за градење објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016 и 79/2016, не предвидуваат бришење на оспорената одредба и истата е се уште дел од правниот поредок.

Постоењето на одредба со која се изменува друга одредба која е непостоечка е беспредметно и создава правна несигурност во примената на законот. Таквата одредба е неприменлива и треба да биде отстранета од правниот поредок и од тие причини, Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, односно со темелната вредност на уставниот поредок - владеење на правото и принципот на правна сигурност како нејзин составен дел.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.114/2015
11 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2526.

Врз основа на член 25 и член 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ
ВО АПОЕН ОД 1 ДЕНАР**

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек ковани пари во апоен од 1 денар со ознака на ковање „2016“ и со белези утврдени во Одлуката за издавање и за основните белези на кованите пари во апоен од 1 денар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/15), почнувајќи од 15 јули 2016 година.

2. Со пуштањето во оптек на кованите пари од точка 1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на Република Македонија, во важност ќе бидат паралелно и кованите пари во апоен од 1 денар издадени според Одлуката за издавање, апоенска структура и основните белези на кованите и книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/93).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/VII-1/2016
26 мај 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2527.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Катланово, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Катланово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Катланово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-7828/1
28 април 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2528.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љуботен, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љуботен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Љуботен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-7829/1
28 април 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2529.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кучевиште-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кучевиште-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кучевиште-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-8104/1
4 мај 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2530.

Прз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 27,875
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 29,536
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 26,004
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 25,451
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 16,407

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 64,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 66,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 50,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 20,883

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	63,50	63,00	62,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	65,50	65,00	64,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,50	49,00	48,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	38,00	37,50	37,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,692 до 21,726
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,339
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,136
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.5.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1040/1
30 мај 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2531.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 6/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија со седиште на адреса ул. „Васил Главинов“ бр. 16 Скопје на седницата одржана на 25.5.2016 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија со седиште на адреса ул. „Васил Главинов“ бр. 16 Скопје се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-09/16
25 мај 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија со седиште на адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
25.5.2016 година

4. Датум на важење на лиценцата
25.5.2026 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
EE – 269.11.1/16

6. Број на деловниот субјект – 6763014

7. Единствен даночен број – 4080012526804

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини			
	Планирано согласно склучени договори (kWh)		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	годишно	месечно	ГОДИШНО
Снабдувачи				
Самостојни потрошувачи				
Електро - преносен систем оператор				
Електро- дистрибутивен систем оператор				
Извоз и други трговци				
Транзит на ЕЕ				

Табела 2 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ

Потрошувачи	Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)				Број на потрошувачи кои се снабдуваат со ЕЕ (месечно и сумарно)	
	Планирано согласно склучени договори		Реализирано склучени договори		Број на потрошувачи	
	месечно	годишно	месечно	годишно	месечно	годишно
Потрошувачи приклучени на 110 kV						
Потрошувачи директно приклучени на среднонапонска страна 110(35,20,10,6) kV						
Потрошувачи приклучени на среден напон						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – јавно осветление						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – останати						
Потрошувачи на 0,4 kV - домаќинства						
Потрошувачи на 0,4 kV - останати						

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2532.

Врз основа на член 4-б став (6) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 41/14 и 61/16), директорот на Геолошкиот завод на Република Македонија донесе

ТАРИФНИК

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата за ревизија.

Член 2

За вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина се плаќа надоместок во висина од:

1. 25.000 денари за проект за вршење на геолошки истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти,

2. 20.000 денари за проект за вршење на геолошки истражувања за просторно планирање и уредување на просторот,

3. 15.000 денари за проект за вршење на геолошки истражувања за заштита и унапредување на животната средина (за изградба на експлоатациони објекти за вода и за дефинирање на потесните и пошироките заштитни зони),

4. 45.000 денари за елаборат за извршени геолошки истражувања за утврдување на геолошки, хидрогеолошки и геотехнички особини на тлото за потребите на изградба на објекти,

5. 30.000 денари за елаборат за извршени геолошки истражувања за просторно планирање и уредување на просторот и

6. 25.000 денари за елаборат за извршени геолошки истражувања за заштита и унапредување на животната средина (за изградба на експлоатациони објекти за вода и за дефинирање на потесните и пошироките заштитни зони).

Член 3

Висината на надоместокот за работата на членовите на Комисијата за ревизија изнесува:

1. за проект за вршење на геолошки истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 2000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 5000 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

2. за проект за вршење на геолошки истражувања за просторно планирање и уредување на просторот и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 2000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 5000 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

3. за проект за вршење на геолошки истражувања за заштита и унапредување на животната средина (за изградба на експлоатациони објекти за вода и за дефинирање на потесните и пошироките заштитни зони) и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 1000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 2500 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

4. за елаборат за извршени геолошки истражувања за утврдување на геолошки, хидрогеолошки и геотехнички особини на тлото за потребите на изградба на објекти и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 2000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 10000 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

5. за елаборат за извршени геолошки истражувања за просторно планирање и уредување на просторот и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 2000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 7500 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

6. за елаборат за извршени геолошки истражувања за заштита и унапредување на животната средина (за изградба на експлоатациони објекти за вода и за дефинирање на потесните и пошироките заштитни зони) и тоа:

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за членовите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од Скопје,

- 2000 денари за учество на членовите во седници на Комисиите и

- 5000 денари за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.

Член 4

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-159/13
13 мај 2016 година
Скопје

Директор
на Геолошкиот завод
на Република Македонија,
м-р **Костадин Јованов**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016103